

## **Л И С Т А**

### **на информации од јавен карактер**

### **на Општина Крива Паланка**

**Информации со кои располага Општина Крива Паланка, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:**

**1. Акти на Општината:**

- 1.1 Статут на Општина Крива Паланка.
- 1.2 Деловник за работа на Советот на Општина Крива Паланка.

**2. Информации од областа на Советот на Општина Крива Паланка:**

- 2.1 Одлуки, решенија, заклучоци, иницијативи, препораки, предлог програми, програми, стратегии и други акти и информации согласно надлежностите утврдени со закон.
- 2.3 Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на општината.

**3. Информации од областа на Градоначалникот на Општина Крива Паланка:**

- 3.1 Решенија, одобренија, одлуки и други информации согласно надлежностите утврдени со закон.

**4. Информации од работата на Општинската администрација на Општина Крива Паланка**

**4.1 Информации од областа на Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој:**

- Одлуки, решенија, програми, акциски планови, заклучоци, договори и други акти поврзани со работата на органите на општината од областа на нормативно правните и општите работи, услугите на граѓаните и месната самоуправа.
- Правилник за внатрешна организација и правилник за систематизација на работните места во општината и др. правилници согласно надлежностите утврдени со закон.
- Буџет на општината и одлуки поврзани со донесување на буџетот на општината;

- Завршни сметки и квартални извештаи за извршување на буџетот на општината ;
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на имот, данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности и комуналните такси;
- Стратешки документи, програми, одлуки, решенија, и други акти кои се однесуваат на економскиот развој и јавните дејности, предучилишно воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија, социјална заштита, здравството, слободниот пристап до информациите од јавен карактер, еднакви можности и дискриминација.
- Прашања, правилници, одлуки, решенија, програми и други информации од областа на човечките ресурси во општината.
- Јавни набавки (постапки, договори и други прашања во постапките за јавни набавки утврдени со закон);
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.

#### **4.2. Информации од областа на Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина:**

- Генерален урбанистички план за подрачјето на општина Крива Паланка.
- Детални урбанистички планови за подрачјето на општина Крива Паланка.
- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени места на подрачјето на општина Крива Паланка.
- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање.
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на сообраќајот согласно надлежностите утврдени со закон.
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на заштита на животната средина согласно надлежностите утврдени со закон.
- Програми, одлуки, извештаи и други акти за уредување на градежно земјиште, локални патишта и улици, водоводи, одведување на отпадни води, јавно зеленило, јавна чистота и јавно осветлување согласно надлежностите утврдени со закон.
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.

#### **5. Информации, ставови, мислења, правилници, управни акти и други информации од областа на работата и надлежностите на инспекцискиот надзор во општината утврден со Закон.**

#### **6. Информации за работата на територијалната против пожарна единица Крива Паланка.**

**Општина Крива Паланка**